

**БАРАЊЕ ЗА**

**○ ОВОЗМОЖУВАЊЕ/○ ОТКАЖУВАЊЕ**

**НА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКОТО БАНКАРСТВО ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА**

(со знакот \* се обележува потребната опција)

ПОДАТОЦИ ЗА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ - ИМАТЕЛ НА ПРОИЗВОДИТЕ ВО БАНКАТА			
Име	Презиме	ЕМБГ	
Адреса на живеење		Место на живеење	
Е-пошта	Мобилен телефон	Број на лична карта	

ПОДАТОЦИ ЗА ОВЛАСТЕНОТО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ			
Име	Презиме	ЕМБГ	
Адреса на живеење		Место на живеење	
Е-пошта	Мобилен телефон	Број на лична карта	

(Податоците за овластеното физичко лице се пополнуваат во случај кога сопственикот на сметките во Банката овозможува/откажува овластување на друго физичко лице да има увид во состојбата и прометот на неговите сметки и/или да врши плаќање од неговата трансакциска сметка. Овластеното лице треба да има отворено трансакциска сметка во Банката).

**ПРОИЗВОДИ ВО БАНКАТА ЗА КОИ СЕ ОВОЗМОЖУВААТ/ОТКАЖУВААТ УСЛУГИТЕ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО БАНКАРСТВО**

(се избира една од опциите А или Б)

**А. Колективно овозможување/откажување на услугите на електронското банкарство за сите производи:**

- Увид во состојбата и прометот за сите производи на сопственикот во Банката (трансакциска сметка, платежни картички, штедни влогови и кредити)
- Плаќање од трансакциската сметка на сопственикот

**Б. Поединечно овозможување/откажување на услугите на електронското банкарство по производ:**

Опис на производ	Број на сметка	Тип на овластување
Трансакциска сметка	2 9 0 5	<input type="radio"/> Увид во состојба и промет <input type="radio"/> Плаќање
		<input type="radio"/> Увид во состојба и промет
		<input type="radio"/> Увид во состојба и промет
		<input type="radio"/> Увид во состојба и промет
		<input type="radio"/> Увид во состојба и промет
		<input type="radio"/> Увид во состојба и промет

(Поединечно се наведуваат броевите на трансакциската сметка, платежните картички, како и партиите на штедните влогови и кредитите за кои се овозможува/откажува овластување за увид во состојбата и прометот и/или плаќање од трансакциската сметка)

**Со пополнување на барањето потврдувам дека:**

- Наведените податоци се точни и дека благовремено ќе ја информирам Банката при промена на податоците.
- Сум запознат/а и во целост ги прифаќам сите права и обврски што произлегуваат од Општите услови за користење на услугите за електронско банкарство на ТТК Банка АД Скопје, Договорот за користење на услугите електронско банкарство и останатите документи кои се составен дел на Општите услови.
- Сум информиран/а дека Банката ќе ги обработува моите лични податоци во согласност со законските прописи и правила на Банката за заштита на лични податоци.
- Сум согласен/на дека Банката може да ги обработува моите лични податоци за промотивни цели, рекламен материјал и други известувања. Исто така сум информиран/а за моето право во секој момент да ја повлечам согласноста со поднесување писмено барање на шалтерите на Банката.
- Го ополномоштувам овластеното лице да ги користи услугите на електронското банкарство наведени во барањето.

Напомени:

- Пристапот до електронското банкарство на ТТК Банка АД Скопје е преку интернет страницата: <https://ebank.ttk.com.mk>.
- Услугата електронско банкарство на ТТК Банка АД Скопје се доделува исклучиво на физички лица кои имаат трансакциска сметка во Банката.
- Под производи во Банката се подразбираат трансакциските сметки, штедните влогови, кредитите и платежните картички.
- Доколку се користи опцијата за плаќање од трансакциска сметка потребно е корисникот да поседува валиден дигитален сертификат кој треба да го пријави во Банката. Доколку корисникот не поседува дигитален сертификат, Банката врши издавање на дигитални сертификати по претходно поднесено барање.

Датум и место на поднесување на барањето	Потпис на сопственикот на сметките во Банката	Потпис на овластеното физичко лице	Потпис на овластено лице на Банката и печат